

Неделна тема	„Моето семејство, мое најголемо богатство“
Содржина На денот	„Вежбам, вежбам со мама и тато“
Возраст	2-3 години
Воспитувач	Снежана Цветковска
Дневни активности	
Здрави и безбедни навики:	Разговор и практичен пример за правилно миење на рацете. (сл.1)
Активности:	<p>Почнете со вежби за загревање и обликување на телото-рацете горе-долу, испружи ги рацете напред и покрај телото, рацете на половина, сврти се надесно-налево, клекни-стани и сл. (сл.2)</p> <p>Потоа заедно со Вашето дете пејте и вежбајте на познатата песна, која малите деца многу ја сакаат:</p> <p>„Вака- така, сите деца да поиграме опа- тропа. Дигни горе, па рашири, напред пружи, па се смири. Со глава мрдни, со нога тропни, на раменца раце стави. Поклони се дете мило, засега е доста било“.</p> <p>Откако ќе ги завршите вежбите, можете да му понудите на детето ликовна игра која ќе го смири, а истовремено ќе му биде доста забавна. На лист од блок, детето нека печати со прсти и темперни боици (сл.3). При тоа темперните боици ќе ги ставите во палета за бои. Не заборавајте површината на која работи детето да биде доволно безбедна, зошто неговата креативност може да продолжи и по работната површина.</p> <p>Во сколоп на оваа активност Ви препорачуваме книга со бројалки и ЦД со песнички (одат заедно во комплет) под наслов: „Авантурите на Лисичко и Калинка“, а можете да ги најдете во некоја од нашите книжари. сл.4,5).</p>